

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 226

1 ноември 2019, петок

година LXXV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3522. Правилник за работната облека, изгледот на амблемот, опремата за работа и видот на оружјето што го носат инспекторите.....	2	3531. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	7
3523. Национална сортна листа.....	4	3532. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	8
3524. Одлука од Уставен суд на Република Северна Македонија.....	5	3533. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	8
3525. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	5	3534. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	9
3526. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	5	3535. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	9
3527. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	5	3536. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	10
3528. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	6	3537. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	10
3529. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	6	3538. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	11
3530. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	7	3539. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	11
		Огласен дел.....	1-84

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****3522.**

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за шумарска и ловна инспекција („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 88/08, 6/10, 36/11, 74/12, 164/13, 43/14, 33/15, 149/15, 53/16 и 83/18) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе:

**П Р А В И Л Н И К****ЗА РАБОТНАТА ОБЛЕКА, ИЗГЛЕДОТ НА АМБЛЕМОТ, ОПРЕМАТА ЗА РАБОТА И ВИДОТ НА ОРУЖЈЕТО ШТО ГО НОСАТ ИНСПЕКТОРИТЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува работната облека, изгледот на амблемот, опремата за работа и видот на оружјето што го носат инспекторите.

**Член 2**

Инспекторите имаат работна облека.

**Член 3**

Работната облека на инспекторите се состои од: сако, панталони (за машки и женски пол), кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави сите со маслинасто зелена боја, чевли со потенок ѓон, кожен ремен, виндјакна, елек, POLO маица со долг ракав, POLO маица со краток ракав, маица со кратки ракави сите со маслинасто зелена боја, теренски чевли, опасач и футрола за пиштол.

**Член 4**

Изгледот на амблемот на инспекторите е во облик на штит, извезен на чоја со боја.

Во горниот дел од амблемот, со букви, со боја на старо злато е извезено „РСМ“, „ДИШЛ“.

Образецот на амблемот на инспекторите е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

**Член 5**

Амблемот е вишен на левиот ракав од работната облека, на растојание од 8 см од горниот раб на ракавот на виндјакната, POLO маица со долг ракав, POLO маица со краток ракав и кошулата.

**Член 6**

Опремата за работа на инспекторите се состои од: теренска ташна, двоглед, GPS апарат и дигитален фотоапарат.

**Член 7**

Опремата за работа се заменува со нова во случај на дотраеност или оштетување.

**Член 8**

Инспекторите се вооружени со пиштол.

**Член 9**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи „Правилник за работната облека, изгледот на амблемот, опремата за работа и видот на оружјето што го носат инспекторите“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/08).

**Член 10**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 03-277/5  
28 октомври 2019 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Трајан Димковски, с.р.**

Прилог:



## 3523.

Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18), Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува запишувањето на сорти на земјоделски растенија во

## НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА

Во Национална сортна листа се запишуваат следните сорти:

Вид на растение	Предходно име на сортата	Ново име на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и презиме на одржувачот на сортата, односно застапникот
A.1 Triticum sp. пченица	АМАЗОН 150	<b>ЗИК Амазонија 150</b>	2013	Проф. д-р Дане Бошев, бул. В. Смилевски Бато 2Б/2-41 Скопје
Б.12 Nicotiana Tobacum L. Тутун	Басмак МС 8/1	<b>Басмак БС 8 1</b>	2010	„Научен институт за тутун“ Прилеп ул. „Кичевска“ бб Прилеп
	Јака б 65-82/1	<b>Јака б 65</b>	2014	„Научен институт за тутун“ Прилеп ул. „Кичевска“ бб Прилеп
	Јака V 125/3	<b>Јака V 125 3</b>	2006	„Научен институт за тутун“ Прилеп ул. „Кичевска“ бб Прилеп
	Јака 10-7/1	<b>Јака JK 10 7 1</b>	2010	„Научен институт за тутун“ Прилеп ул. „Кичевска“ бб Прилеп
	Џебел А 42/3	<b>Џебел А 42 3</b>	2010	„Научен институт за тутун“ Прилеп ул. „Кичевска“ бб Прилеп
	Отља 110-88/3	<b>Отља 110</b>	2006	„Научен институт за тутун“ Прилеп ул. „Кичевска“ бб Прилеп
	П 65/94	<b>Прилеп 65 94</b>	2014	„Научен институт за тутун“ Прилеп ул. „Кичевска“ бб Прилеп
	П 66-9/7	<b>Прилеп 66 9</b>	2014	„Научен институт за тутун“ Прилеп ул. „Кичевска“ бб Прилеп
	П 79-94	<b>Прилеп 79 94</b>	2014	„Научен институт за тутун“ Прилеп ул. „Кичевска“ бб Прилеп
	П 123-7/2	<b>Прилеп 123 7</b>	2014	„Научен институт за тутун“ Прилеп ул. „Кичевска“ бб Прилеп
	Прилеп 146-7/1	<b>Прилеп 146 7</b>	2010	„Научен институт за тутун“ Прилеп ул. „Кичевска“ бб Прилеп
	П 18-50/4	<b>Прилеп П 18 50 4</b>	2010	„Научен институт за тутун“ Прилеп ул. „Кичевска“ бб Прилеп
В.25 Pisum sativum L. Добиточен грашок	Протеин-300	<b>Пробатон 300</b>	2016	Проф. д-р Дане Бошев, бул. В. Смилевски Бато 2Б/2-41 Скопје

Бр. 109-301/1  
21 октомври 2019 година  
Скопје

Директор,  
Митко Крстевски, с.р.



ност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-53  
26 јуни 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

### 3528.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од СИНОТ В, а.с. (SYNOT W, a.s.), со регистрирано седиште на: Јактарже (Jaktare) 1475, Маржатице (Maratice), Ухерске Храдиште (Uherske Hradiste), поштенски број 686 01, Република Чешка, доставено преку Мартин Тодоровски, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 12.6.2019 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која СИНОТ В, а.с. (SYNOT W, a.s.), со регистрирано седиште на Јактарже (Jaktare) 1475, Маржатице (Maratice), Ухерске Храдиште (Uherske Hradiste), поштенски број 686 01, Република Чешка ќе стекне контрола над Друштво за угостителство и игри на среќа ТХЕ-СЛОТС ДОО Скопје, со седиште на ул. Наум Наумовски Борче бр. 50/5, Скопје, Република Северна Македонија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-54  
12 јуни 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

### 3529.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ТП Груп Плц, друштво со ограничена одговорност, со јавно понудени акции, со седиште на Коди Технологи Парк Олд Ивели Роуд, Фарнборо, Хемпшир, GU14 0LX Обединето Кралство, доставено преку Душица Бојковска, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 12.6.2019 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која ТП Груп Плц, друштво со ограничена одговорност, со јавно понудени акции, со седиште на Коди Технологи Парк Олд Ивели Роуд, Фарнборо, Хемпшир, GU14 0LX Обединето Кралство ќе стекне контрола над Сапиенза Консалтинг Холдинг Б.В. приватно друштво со ограничена одговорност, регистрирана канцеларија на Ријнстрат 3, 2223EG Катбајк, Холандија, преку купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-55  
12 јуни 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

### 3530.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Принжорн Холдинг ГмбХ, со регистрирано седиште на Лембокгасе 21-25, 1230 Виена, Австрија, доставено преку Адвокатско друштво Апостолска и партнери од Скопје, на седницата одржана на ден 17.7.2019 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Принжорн Холдинг ГмбХ, со регистрирано седиште на Лембокгасе 21-25, 1230 Виена, Австрија ќе стекне контрола над ДОО „СФТ Групп“, со седиште на Переулук Трубниковскиј 13, Москва, 121069, Русија, преку купоподражба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-56  
17 јули 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

### 3531.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Хамбургер Рисајклинг Груп ГмбХ со регистрирано седиште на Аспангер Штрасе 252, 2823 Питен, Австрија преку адвокатско друштво Апостолска и Партнери од Скопје, на седницата одржана на ден 17.7.2019 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Хамбургер Рисајклинг Груп ГмбХ со регистрирано седиште на Аспангер Штрасе 252, 2823 Питен, Австрија стекнува целосна контрола над З К.Ф. д.о.о. со регистрирано седиште на ул. II. Каналски пут VI одвојак 5, Загреб, Република Хрватска, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-57  
17 јули 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

### 3532.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Словениа Бродбенд С.а.р.л., со седиште на 2, руе Едвард Штеихен, Л-2540 Луксембург, доставено преку Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 31.7.2019 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Словениа Бродбенд С.а.р.л., со седиште на 2, руе Едвард Штеихен, Л-2540 Луксембург, ќе стекне контрола над трговското друштво Теле2 д.о.о. за телекомуникациски услуги, со седиште на адреса Улица града Вуковара 262/Д, Загреб, Хрватска по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-59  
31 јули 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

### 3533.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Јунајтед Медиа С.а.р.л., со седиште на адреса Булевар Пјер Фриден 43, Л – 1543, Луксембург, доставено преку Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 31.7.2019 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед Медиа С.а.р.л., со седиште на адреса Булевар Пјер Фриден 43, Л – 1543, Луксембург ќе стекне контрола над Трговското друштво И.Р.В. Инвестиции, Развој и Унапредување д.о.о Словенија со седиште на адреса Пречна улица 1, СИ-1235, Радомље, Словенија, по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-63  
31 јули 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.



**3534.**

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. со регистрирано седиште на Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија преку адвокат Љупка Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на ден 31.7.2019 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. со регистрирано седиште на Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија стекнува самостојна контрола над СКАЈЛАЈН КЕЈБЛ телекомуникациски услуги д.о.о. со регистрирано седиште на Целовшка цеста 150, 1000 Љубљана, Словенија, по пат на купување на удел во друштвото, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-64  
31 јули 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

**3535.**

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. со регистрирано седиште на Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија преку адвокат Љупка Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на ден 31.7.2019 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. со регистрирано седиште на Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија стекнува самостојна контрола над ЕВЈ ЕЛЕКТРОПРОМ трговија, производство, инсталација д.о.о., со седиште на адреса Локе при Загорју 22, 1422 Кисовец, Словенија, по пат на купување на удел во друштвото, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-65  
31 јули 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

**3536.**

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ДАКР Холдингс Лимитед (DAKR Holdings Limited), со регистрирано седиште на 2 Продрому и Димитракопоулоу, 5тиспрат, 1090 Никозија, Република Кипар, доставено преку полномошник Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 27.8.2019 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

Се утврдува дека концентрацијата со која ДАКР Холдингс Лимитед (DAKR Holdings Limited), со регистрирано седиште на 2 Продрому и Димитракопоулоу, 5тиспрат, 1090 Никозија, Република Кипар, ќе стекне контрола над Дентотал Протект С.р.л. (Dentotal Protect S.r.l.), со регистрирано седиште на Булевар Мирча Вода 24, прв кат, Букурешт, дистрикт 3, Романија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-67  
27 август 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

**3537.**

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Карп Холдингс Лимитед (Carp Holdings Limited), друштво со ограничена одговорност, со регистрирана адреса на Продрому и Димитракопоулоу, 2, 5-ти кат 1090 Никозија, Кипар, Г-н Фади Рида, романски државјанин, XXX, и Г-н Михаи Станеску, романски државјанин, XXX, доставено преку полномошник Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 4.9.2019 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

Се утврдува дека концентрацијата со која Карп Холдингс Лимитед (Carp Holdings Limited), друштво со ограничена одговорност, со регистрирана адреса на Продрому и Димитракопоулоу, 2, 5-ти кат 1090 Никозија, Кипар, Г-н Фади Рида, романски државјанин, XXX и Г-н Михаи Станеску, романски државјанин, XXX ќе стекнат заедничка контрола над:

- Глобал Техникал Сервицес СРЛ (Global Technical Services SRL), со регистрирано седиште на 26 Фрунзеи улица, 1ви спрат, Дистрикт 2, Букурешт, Романија,

- Глобал Техникал Системс СРЛ (Global Technical Systems SRL), со регистрирано седиште на 26 Фрунзеи улица, 4ти спрат (Корп А), стан 5, Дистрикт 2, Букурешт, Романија,

- Глобал Оперејшн Центер СРЛ (Global Operation Center SRL), со регистрирано седиште на 26 Фрунзеи улица, 1ви спрат, соба бр. 2, Дистрикт 2, Букурешт, Романија, и

- ГТС Глобал Интелиџенс СРЛ (GTS Global Intelligence SRL), со регистрирано седиште на 26 Фрунзеи улица, 1ви спрат, соба бр. 1, Дистрикт 2, Букурешт, Романија,

преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-68  
4 септември 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

### 3538.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ФОРТЕНОВА ГРУПА д.д. (FORTENOVA GRUPA d.d.), со седиште на ул. Маријан Чавиќ 1, 10000 Загреб, Република Хрватска, доставено преку Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седницата одржана на ден 4.9.2019 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која ФОРТЕНОВА ГРУПА д.д. (FORTENOVA GRUPA d.d.), со седиште на ул. Маријан Чавиќ 1, 10000 Загреб, Република Хрватска ќе стекне единствена контрола над Пословни системи Меркатор д.д. (Poslovni sistemi Mercator d.d.), со седиште на Дунајска улица 107 п.п. 3234, 1001 Љубљана, Република Словенија преку купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-71  
4 септември 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

### 3539.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Асикурациони Ценерали Социета пер Ациони со регистрирано седиште на плоштадот Дука Дељи Абруци 2, Трст, Италија преку Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Келешоска од Скопје, на седницата одржана на ден 4.9.2019 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Асикурациони Ценерали Социета пер Ациони со регистрирано седиште на плоштадот Дука Дељи Абруци 2, Трст, Италија стекнува единствена контрола над Сегурадорас Унидас С.А., со седиште на Авенида да Либердаде 242, Лисабон, Португалија и над Калм Игл Португал, Социедаде Унипесоал, Лда со седиште на Руа Алфредо Цусадо Број 8 – 10, Лисабон, Сао Домингос де Бенфика, 1500 030 Лисабон, Португалија по пат на купопродажба на удели во друштвата, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 1000000000-63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.08-72  
4 септември 2019 година  
Скопје

Комисија за заштита  
на конкуренцијата  
Преседател,  
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019226